

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ - СКОПЈЕ

UNIVERSITY "Ss. CYRIL AND METHODIUS" – SKOPJE

UDC 63 (058)

МАК – ISSN 1409-5297

**ГОДИШЕН ЗБОРНИК**  
на Земјоделскиот институт - Скопје

**YEARBOOK**  
of the Institute of Agriculture in Skopje



Том XXII/XXIII

Volume XXII/XXIII

Скопје - Skopje  
2004

# НАСЛЕДУВАЊЕ НА НЕКОИ КОМПОНЕНТИ НА ПРИНОСОТ КАЈ ОРИЗОТ

**Илиева Верица, Стојковски Џ., Ивановска Соња\***

## КРАТОК ИЗВАДОК

Со дијалелна анализа се одредени начинот на наследувањето и генската активност за бројот и масата на зрна од главната метличка кај седум сорти ориз и нивните хибридни комбинации од  $F_1$  и  $F_2$  генерациите. Наследувањето, анализирано за секоја комбинација посебно, е различно. При тоа, кај најголем број комбинации, за двете испитувани својства е утврден доминантен начин на наследување.

Според анализата на компонентите на генетската варијанса, главна улога во наследувањето за бројот на зrnата во главната метличка, во двете испитувани генерации, како и во  $F_1$  генерацијата за масата на зrnата од главната метличка има дејството на доминантните гени. При наследувањето на масата на зrnата во  $F_2$  генерацијата, дејството на доминантните и адитивните гени е речиси еднакво.

Наследувањето на бројот на зrnата во главната метличка, пресметано за сите комбинации во целост е супердоминантно, како и за масата на зrnата од главната метличка во  $F_1$  генерацијата. Наследувањето на масата на зrnата од главната метличка во  $F_2$  генерацијата, пресметано за сите комбинации во целост е доминантно.

**Клучни зборови:** ориз, наследување, генетски компоненти, реgresиона анализа.

## INHERITANCE OF CERTAIN COMPONENTS OF GRAIN YIELD IN RICE

**Ilieva Verica, Stojkovski C., Ivanovska Sonja\*\***

## SUMMARY

The mode of inheritance and gene effect for number and weight of grains per panicle was determined by analysis of diallel crosses of seven rice varieties in  $F_1$  and  $F_2$  generations (without reciprocals). In the most of the combinations for both evaluated traits, dominant mode of inheritance has been confirmed.

According to the analysis of genetic variation components, greater part of the genetic variation of the number of grains per panicle (in the  $F_1$  and  $F_2$ ) and of the weight of grains

\* Д-р Верица Илиева, научен соработник, Земјоделски институт, 1 000 Скопје, ОПО за ориз, 2 300 Кочани, Република Македонија, д-р Џане Стојковски, редовен професор, д-р Соња Ивановска, вонреден професор, Земјоделски Факултет, 1000 Скопје, Република Македонија

\*\* Verica Ilieva Ph D, Research collaborator, Institute of Agriculture, 1 000 Skopje, Rice Department, 2300 Kocani, Republic of Macedonia, Cane Stojkovski Ph D, Full-time Professor, Sonja Ivanovska Ph D, Assoc. Professor, Faculty of Agriculture, 1000 Skopje, Republic of Macedonia.

per panicle in the F<sub>1</sub> is accounted for the dominant component. In inheritance of the weight of grains per panicle in the F<sub>2</sub>, dominant and additive effects have almost equal role.

The regression analysis showed absence of interallelic interaction. The mode of inheritance for all combinations was overdominant for the number of grains (in the F<sub>1</sub> and F<sub>2</sub>). The inheritance of the weight of grains per panicle was overdominant in the F<sub>1</sub> and dominant in the F<sub>2</sub>.

**Key words:** rice, inheritance, genetic components, regression analysis.

## ВОВЕД

Бројот и масата на зрна од метличките се меѓусебно многу зависни компоненти на приносот. Кај растенијата од ориз овие компоненти не можат да го достигнат нивниот максимум во исто време. Но, затоа може да се утврди најпопуларниот однос помеѓу нив кој во соодветна комбинација со останатите компоненти на приносот ќе даде максимален принос на зрно.

Овие структурни компоненти на приносот зависат од многу други компоненти кои се формираат во почетните стадии од онтогенезата и од надворешните услови. Поради ваквата зависност на бројот и масата на зрна од метличките и варијабилноста како резултат на варирањето на својствата од кои зависат овие својства, за подобар успех при селекцијата пожелни се податоци за учеството на гените и начинот на наследувањето на истите.

## МАТЕРИЈАЛ И МЕТОД НА РАБОТА

Во овие испитувања се користени седум сорти ориз (*Oryza sativa L.*), тип *japonica* и хибридените потомства од F<sub>1</sub> и F<sub>2</sub> генерациите што се добиени со нивно дијалелно вкрстување (без реципрочните комбинации). Вкрстувањето е извршено во 1998 година. Во 1999 година дел од добиените хибриден материјал е посеан за F<sub>1</sub> генерација (заедно со родителските сорти). Останатото хибридно семе заедно со семето од родителските сорти и хибриденото семе добиено од F<sub>1</sub> генерацијата е посеано во 2000 година при што се анализирани F<sub>1</sub> и F<sub>2</sub> генерациите и родителите.

Споредбениот опит беше поставен на површините на ОПО за ориз-Кочани, по методот на рандомизиран блок систем во три повторувања.

По жетвата, во лабораториски услови се анализирани по 30 растенија од секоја F<sub>1</sub> комбинација, по 99 растенија од секоја F<sub>2</sub> комбинација и по 48 растенија од секоја родителска сорта. Добиените резултати се анализирани по методот анализа на варијансата. Начинот на наследувањето во F<sub>1</sub> и F<sub>2</sub> генерациите беше одреден според тестот на сигнификантност на средната вредност на хибридената генерација во однос на родителскиот просек по Bogorjević (1965).

Компонентите на генетската варијанса и регресионата анализа се анализирани по методот на Jinks (1954), Hayman (1954) и Mather и Jinks (1971).

# РЕЗУЛТАТИ И ДИСКУСИЈА

## БРОЈ НА ЗРНА ВО ГЛАВНата МЕТЛИЧКА

Од користените родителски сорти, во овие истражувања, најголема средна вредност за бројот на зрна во главната метличка има сортата *S-136* (142,46), а најмала сортата *арборио бјанко* (87,42).

*Таб. 1 Средни вредности и наследување на бројот на зрната во главната метличка (родители и  $F_1$  генерација)*

*Tab. 1 Mean values and inheritance of number grains per panicle (parents and  $F_1$ )*

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	A. Бјанко A. Bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	140,13	145,97 <sup>+d</sup>	118,57 <sup>-h</sup>	120,43 <sup>+pd</sup>	111,80 <sup>-h</sup>	132,93	131,03 <sup>+d</sup>
Медуза		119,04	103,40 <sup>-h*</sup>	125,03 <sup>+d</sup>	112,93 <sup>-d</sup>	128,90	148,53 <sup>+h</sup>
S-136			142,46	133,83 <sup>+d</sup>	152,13 <sup>-d</sup>	130,30	152,20 <sup>+d</sup>
А.Бјанко				87,42	129,37 <sup>+d</sup>	137,70 <sup>+h*</sup>	101,90 <sup>+d</sup>
Ранка					133,96	152,53 <sup>+h</sup>	123,30 <sup>+pd</sup>
Балдо						124,35	130,83 <sup>+d</sup>
Лото							102,79

d - доминантно

(dominant)

LSD<sub>0,05=16,88</sub>

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=22,45

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

*Таб. 2 Средни вредности и наследување на бројот на зрната во главната метличка (родители и  $F_2$  генерација)*

*Tab. 2 Mean values and inheritance of number grains per panicle (parents and  $F_2$ )*

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	A. Бјанко A. Bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	140,13	162,87 <sup>+h</sup>	136,86	138,11 <sup>+d</sup>	140,40	131,51 <sup>-d*</sup>	135,01 <sup>+d</sup>
Медуза		119,04	120,48 <sup>-d</sup>	125,42 <sup>+d</sup>	132,94 <sup>+d*</sup>	135,43 <sup>+h</sup>	134,86 <sup>+h</sup>
S-136			142,46	110,45 <sup>i</sup>	144,00 <sup>+d*</sup>	121,82 <sup>-d</sup>	118,36 <sup>i</sup>
А.Бјанко				87,42	121,88 <sup>+pd</sup>	117,00 <sup>+d</sup>	99,78 <sup>+d</sup>
Ранка					133,96	136,92 <sup>+d</sup>	153,31 <sup>+h</sup>
Балдо						124,35	130,87 <sup>+d</sup>
Лото							102,79

d - доминантно

(dominant)

LSD<sub>0,05=13,94</sub>

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=18,54

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

i - интермедијарно

(intermediary)

Кај хибридите во  $F_1$  генерацијата (Таб.1) средната вредност за бројот на зрна од главната метличка се движи од 101,90 кај комбинацијата *арборио бјанко x лото* до 152,53 кај комбинацијата *ранка x балго*.

Истата хиbridна комбинација (*арборио бјанко x лото*) има најниска средна вредност за ова својство и во  $F_2$  генерацијата (99,78), во која со највисока средна вредност (162,87) се карактеризира комбинацијата *бисер-2 x медуза* (Таб.2).

Во  $F_1$  генерацијата сигнификантно поголем број на зрна од главната метличка во однос на двета родители, т.е. позитивен хетерозис има кај 3 комбинации, од кои во двете едниот родител е сортата *балго* (*медуза x лото*, *арборио бјанко x балго* и *ранка x балго*). Кај 3 комбинации е добиен сигнификантно помал број на зрна од главната метличка во однос на двета родители, односно се јавува негативен хетерозис (*бисер-2 x S-136*, *бисер-2 x ранка* и *медуза x S-136*). Доминантност на еден од родителите се јавува кај 10 комбинации во кои послабиот родител доминира само кај една комбинација (*медуза x ранка*), а во останатите 9 доминира подобриот родител. Парцијална доминантност спрема подобриот родител се јавува во 2 хибридни комбинации (*бисер-2 x арборио бјанко* и *ранка x лото*). Средните вредности на хибридите и нивните родители меѓусебно немаат значајни разлики кај 3 комбинации (*бисер-2 x балго*, *медуза x балго* и *S-136 x балго*), иако сортите *бисер-2* и *балго* како и *S-136* и *балго* генетски се разликуваат по ова својство бидејќи имаат значајни разлики помеѓу средните вредности за истото (Таб.1).

Во  $F_2$  генерацијата позитивен хетерозис имаат комбинациите *бисер-2 x медуза*, *медуза x балго*, *медуза x лото* и *ранка x лото*. Кај останатите хибриди доминантен начин на наследување се јавува во 12 комбинации, кај кои во 9 доминира подобриот, а само во 3 доминира послабиот родител (*бисер-2 x балго*, *медуза x S-136* и *S-136 x балго*). Парцијална доминантност на родителот со поголем број на зрна во главната метличка има комбинацијата *арборио бјанко x ранка*. Кај 2 комбинации начинот на наследување на ова својство е интермедијарен (*S-136 x арборио бјанко* и *S-136 x лото*), а кај 2 комбинации нема значајни разлики помеѓу средните вредности на хибридите и нивните родители (*бисер-2 x S-136* и *бисер-2 x ранка*).

Негативен хетерозис за ова својство во  $F_1$  генерацијата добиле и Chauhan et al. (1993) и Мурзова и Купусами (1986), при што во резултатите на последните имало и супердоминантно и интермедијарно наследување. Доминантно наследување кон подобриот родител добиле Roy and Panwar (1993).

## ГЕНЕТСКИ КОМПОНЕНТИ

Зависноста на одредено свойство од одделните компоненти на генетската варијанса во одделни истражувања може да биде различна. Таквите разлики се јавуваат најчесто поради генетските разлики кај избраниот материјал, т.е. сортите за хибридизација.

Бројот на зрната во главната метличка според податоците од генетската анализа во овие истражувања (Таб. 3) е резултат на доминантната компонента на генетската варијанса ( $H_1$  и  $H_2 > D$ ). Ова покажува дека при наследувањето на бројот на зрна во метличката преовладува доминантниот во однос на адитивниот ефект на гените.

Од позитивната вредност на интеракцијата ( $F$ ) во двете испитувани генера-

ции произлегува дека во експресијата на бројот на зрна во главната метличка учествувале поголем број доминантни од рецесивни гени. Според тоа и во  $F_1$  и во  $F_2$  поголема застапеност имаат гените од родителите чии просечни вредности за испитуваното својство се подобри.

Пресметаната фреквенција на доминантните ( $u$ ) и рецесивните ( $v$ ) алели кај родителите уште еднаш ја потврдува претходната констатација. Добиените резултати покажуваат дека фреквенцијата на доминантните алели кои влијаат на формирањето на поголем број зрна кај родителите е поголема од фреквенцијата на рецесивните алели кои влијаат на формирање на метлички со помал број зрна ( $u = 0,70$  во  $F_1$  и  $0,75$  во  $F_2$ , а  $v = 0,30$  во  $F_1$  и  $0,25$  во  $F_2$ ). Односот  $H_2/4H_1$  преку добиените вредности ( $0,21$  и  $0,19$ ) покажува асиметричен распоред на алелите кај родителите.

**Таб. 3 Генетски компоненти на варијансата за бројот на зрната во главната метличка**

**Tab. 3 Genetic components of variation for number of grains per panicle**

Компоненти Components	Вредности - Values	
	$F_1$	$F_2$
D	375,58	386,92
X <sub>1</sub>	1037,43	511,66
H <sub>2</sub>	878,93	387,38
F	445,80	211,65
E	35,62	24,28
H <sub>2</sub> /4H <sub>1</sub>	0,21	0,19
u	0,70	0,75
v	0,30	0,25
$\sqrt{H_1/D}$	1,66	1,15
Kd/Kr	2,11	1,62


Вредноста на просечниот степен на доминантност ( $\sqrt{H_1/D}$ ) во  $F_1$  изнесува 1,66 и бидејќи е поголема од 1 означува супердоминантно наследување. Во  $F_2$  генерацијата таа е поблиску до 1 и може да се каже дека наследувањето е доминантно.

Односот на вкупниот број доминантни спрема вкупниот број рецесивни алели и во  $F_1$  и во  $F_2$  генерациите е поголем од 1 и го покажува поголемото присуство на доминантни гени.

Резултатите добиени од анализата на генетските компоненти се во согласност со резултатите на El-Hity and Abdel-Hamid (1993) и Singh et al. (1979). Lokaprakash et al. (1993), добиле негативна вредност за F која заедно со вредноста на односот Kd/Kr покажале поголемо присуство на рецесивни гени кај родители. Адитивната компонента имала поголема улога во испитувањата на Chauhan et al. (1993), Roy and Panwar (1993) и Reddy and Nerkar (1993).

## РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА

Регресионата анализа за бројот на зрна во главната метличка (Граф. 1 и 2) покажува отсуство на интералелна интеракција, бидејќи вредностите на коефициентот на регресија  $b=0,849\pm 0,566$  во  $F_1$  и  $b=0,843\pm 0,261$  во  $F_2$  се статистички различни од 0, но не и од 1. Вредноста на коефициентот на регресија во  $F_2$  генерацијата одговара на типично адитивно-доминантно наследување со мала предност на доминантните гени.



*Граф. 1 Регресиони анализа ( $V_r/W_r$ ) за бројот на зрната во главната метличка кај родители и  $F_1$  генерацијата*

*Graph. 1 Regression analysis ( $V_r/W_r$ ) for number of grains per panicle in the parents and  $F_1$  generation*

Оддалеченоста на очекуваната линија на регресијата од лимитната парабола и во двете генерации ја презентира поголемата улога на доминантните гени во наследувањето на својството, која е поизразена во  $F_1$  генерацијата, а е во согласност со добиените резултати од анализата на генетските компоненти.


Линијата на регресијата во  $F_1$  и во  $F_2$  ја сече  $W_r$  оската под координатниот почеток, што исто така ја потврдува констатацијата дека при наследувањето на ова свойство поголем дел од генетската варијанса припаѓа на доминантната компонента, т.е. наследувањето во целост е супердоминантно.

Од распоредот на точките на растурање, долж очекуваната линија на регресија, се гледа дистрибуцијата на доминантните и рецесивните гени кај родители.

Според Графиконот 1, во  $F_1$  генерацијата, сортите *балдо* и *биссер-2* имаат повеќе доминантни отколку рецесивни гени, додека сортите *S-136*, *арборио бјанко* и *лото* имаат повеќе рецесивни отколку доминантни гени. Само сортите *медуза* и *ранка* имаат речиси еднаков број доминантни и рецесивни гени.

Во  $F_2$  генерацијата од позицијата на точките на линијата на регресијата (Граф. 2) може да се види дека сортите *балдо*, *ранка* и *биссер-2* имаат главно доминантни гени за бројот на зрната во главната метличка, додека *лото* и *арборио*

бјанко поседуваат претежно рецесивни гени за ова свойство. Сортата медуза има нешто повеќе рецесивни гени, а S-136 се наоѓа на место според кое доминантните и рецесивните гени се еднакво застапени.



Граф. 2 Регресиона анализа ( $V_r/W_r$ ) за бројот на зрна/та во главната метличка кај родители и  $F_2$  генерацијата

Graph. 2 Regression analysis ( $V_r/W_r$ ) for number of grains per panicle in the parents and  $F_2$  generation

#### МАСА НА ЗРНА ОД ГЛАВНАТА МЕТЛИЧКА

Помеѓу родителите, домашната сорта бисер-2 има најголема маса на зрна од главната метличка (5,77g), додека италијанската сорта лото се карактеризира со најмала маса на зрна (2,94g).

Во  $F_1$  генерацијата комбинацијата чија средна вредност за ова свойство е најмала (3,23g) за еден родител ја има најслабата сорта за ова свойство, лото. Тоа е комбинацијата арборио бјанко x лото. Комбинацијата со најголема средна вредност (5,31g) за еден родител ја има најдобрата сорта за ова свойство, бисер-2. Тоа е комбинацијата бисер-2 x балдо (Таб. 4).

Во  $F_2$  генерацијата (Таб. 5) најмала маса на зрна од главната метличка има повторно комбинацијата арборио бјанко x лото (3,38g), а најголема комбинацијата бисер-2 x медуза (5,81g).

Од анализата на начинот на наследување на ова свойство (Таб. 4 и 5) може да се констатира дека кај најголем број комбинации и во двете испитувани генерации постои доминантност на еден од родителите.

Во  $F_1$  генерацијата, подобриот родител доминира во 8 хибридни комбинации (медуза x лото, S-136 x арборио бјанко, S-136 x ранка, арборио бјанко x лото, ранка x балдо, ранка x лото и балдо x лото), а послабиот во 3 комбинации (бисер-2 x S-136, бисер-2 x ранка и медуза x балдо). Парцијално доминантно наследување како родителот со поголема маса на зрна од главната метличка има кај комбинациите бисер-2 x арборио бјанко и бисер-2 x балдо, а како родителот со помала маса на зрна од главната метличка кај комбинациите

*бисер-2 x медуза и медуза x ранка.* Кај 2 од испитуваните комбинации постои интермедијарен начин на наследување (бисер-2 x лото и арборио бјанко x лото). Позитивен хетерозис се јавува само кај комбинацијата арборио бјанко x ранка, а негативен само кај медуза x S-136. Средната вредност за масата на зрната од главната метличка кај комбинациите медуза x арборио бјанко и S-136 x балдо не е значајно различна од средната вредност на нивните родители.

Таб. 4 Средни вредности и наследување на масата на зрната од главната метличка (родители и  $F_1$  генерација)

Tab. 4 Mean values and inheritance of weight of grains per panicle (parents and  $F_1$ )

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	А. Бјанко A. Bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	5,77	4,83 <sup>pd</sup>	4,23 <sup>d</sup>	5,10 <sup>pd</sup>	3,96 <sup>d</sup>	5,31 <sup>pd</sup>	4,25 <sup>l</sup>
Медуза		4,18	3,45 <sup>h</sup>	4,11	3,57 <sup>pd</sup>	4,19 <sup>d</sup>	4,53 <sup>sd</sup>
S-136			4,61	4,89 <sup>sd</sup>	4,84 <sup>sd</sup>	4,32	4,57 <sup>sd</sup>
А.Бјанко				3,84	4,43 <sup>sh</sup>	5,03 <sup>sd</sup>	3,23 <sup>l</sup>
Ранка					4,01	5,01 <sup>sd</sup>	3,86 <sup>sd</sup>
Балдо						4,62	4,41 <sup>sd</sup>
Лото							2,94

d - доминантно

(dominant)

LSD<sub>0,05=0,58</sub>

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=0,77

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

i - интермедијарно

(intermediary)

Таб. 5 Средни вредности и наследување на масата на зрна од главната метличка (родители и  $F_2$  генерација)

Tab. 5 Mean values and the inheritance of weight of grains per panicle (parents and  $F_2$ )

Родители Parents	Бисер-2 Biser-2	Медуза Medusa	S-136 S-136	А. Бјанко A. Bjanko	Ранка Ranka	Балдо Baldo	Лото Loto
Бисер-2	5,77	5,81 <sup>sd</sup>	4,71 <sup>d</sup>	5,70 <sup>sd</sup>	4,89 <sup>l</sup>	5,70 <sup>sd</sup>	4,50 <sup>pd</sup>
Медуза		4,18	4,18 <sup>d</sup>	4,63 <sup>sh</sup>	4,02	4,67 <sup>sd</sup>	4,08 <sup>sd</sup>
S-136			4,61	3,93 <sup>d</sup>	4,37 <sup>sd</sup>	4,14 <sup>h</sup>	3,66 <sup>l</sup>
А.Бјанко				3,84	4,01	4,01 <sup>sd</sup>	3,38 <sup>sd</sup>
Ранка					4,01	4,56 <sup>sd</sup>	4,79 <sup>sh</sup>
Балдо						4,62	4,30 <sup>sd</sup>
Лото							2,94

d - доминантно

(dominant)

LSD<sub>0,05=0,49</sub>

h - хетерозис

(heterosis)

0,01=0,65

pd - парцијално доминантно

(partial dominant)

i - интермедијарно

(intermediary)

Доминантниот начин на наследување најмногу е застапен и во  $F_2$  генерацијата. При тоа, подобриот родител доминира во 9 хибридни комбинации (бисер-2 x меџуза, бисер-2 x арборио бјанко, бисер-2 x балѓо, меџуза x балѓо, меџуза x лото, S-136 x ранка, арборио бјанко x балѓо, ранка x балѓо и балѓо x лото). Кај 3 од овие комбинации подобриот родител е најдобрата сорта за ова свойство, од користените родители во овие испитувања, бисер-2. Доминантноста спрема послабиот родител преовладува меѓу хибридите од 4 комбинации (бисер-2 x S-136, меџуза x S-136, S-136 x арборио бјанко и арборио бјанко x лото). Парцијална доминантност на подобриот родител се јавува кај комбинацијата бисер-2 x лото. Со сигнификантно поголема маса на зрната од главната метличка во однос и на подобриот родител се карактеризираат комбинациите меџуза x арборио бјанко и ранка x лото. Комбинацијата S-136 x балѓо, чии родители имаат речиси еднакви средни вредности за ова свойство, покажа сигнификантно помала средна вредност од нивната, т.е. негативен хетерозис. Кај комбинациите меџуза x ранка и арборио бјанко x ранка нема значајни разлики помеѓу средните вредности на хибридите и нивните родители.

Таб. 6 Генетиски компоненти на варијансата за масата на зрна од главната метличка

Tab. 6 Genetic components of variation for weight of grains per panicle

Компоненти Components	Вредности - Values	
	$F_1$	$F_2$
D	0,71	0,73
$H_1$	1,09	0,61
$H_2$	0,89	0,50
F	0,60	0,12
E	0,04	0,03
$H_2/4H_1$	0,21	0,20
u	0,71	0,72
v	0,29	0,28
$\sqrt{H_1 / D}$	1,23	0,92
Kd/Kr	2,03	1,20

Различни начини на наследување добиле и Мурзова и Купусами (1986), во чии спитувања имало појава на негативен хетерозис, супердоминантност и интермедијарност. Негативен хетерозис добиле и El-Hity and Abdel-Hamid (1993). Генетиски компоненти - Вредностите за компонентите на генетската варијанса (Таб.6) покажуваат дека во  $F_1$  генерацијата преовладува доминантната компонента, додека во  $F_2$  влијанието на двете компоненти е речиси еднакво.

Позитивната вредност на интеракцијата помеѓу адитивниот и доминантниот ефект, во двете генерации значи извесна доминантност на гени од родителите чии просечни вредности за испитуваното својство се подобри.

Односот  $H_2/4H_1$  има помала вредност од 0,25 во двете генерации, што пока-

жува асиметричен распоред на алелите.

Добиените вредности за фреквенцијата на доминантните ( $u$ ) и рецесивните ( $v$ ) алели се во согласност со вредностите на интеракцијата.


Степенот на доминантност ( $\sqrt{H_1/D}$ ) во  $F_1$  генерацијата има вредност поголема од 1, што означува супердоминантност, додека во  $F_2$  е речиси еднаков на 1, што означува доминантност при наследувањето кај сите комбинации во просек.

Односот на вкупниот број доминантни и рецесивни алели ( $Kd/Kr$ ) кај сите родители и во  $F_1$  и во  $F_2$  генерациите, покажува дека преовладувале доминантните во однос на рецесивните гени, бидејќи истиот и во двете генерации е поголем од 1.

Доминантната компонента имала поголема улога во резултатите на El-Hity and Abdel-Hamid (1993) и Lokaprakash et al. (1993). Наследувањето на својството во целост било супердоминантно и кај едните и кај другите, меѓутоа Lokaprakash et al. (1993) добиле негативна вредност за  $F$ , што било во согласност и со односот  $Kd/Kr$  (0,78), кој исто така покажувал поголемо присуство на рецесивни гени кај родителите.

## РЕГРЕСИОНА АНАЛИЗА

Според варијансата и коваријансата за ова свойство во  $F_1$  генерацијата (Граф. 3) може да се оцени дека положбата на очекуваната линија на регресија покажува појава на супердоминантност, бидејќи ја сече коваријансата под координатниот почеток, односно во негативниот дел. Оваа проценка се совпаѓа и со пресметаната вредност на степенот на доминантност  $\sqrt{H_1/D}$  (Таб. 6).



Граф. 3 Регресиона анализа ( $V_r/W_r$ ) за масата на зрачата во главната мешавичка кај родители и  $F_1$  генерацијата

Graph. 3 Regression analysis ( $V_r/W_r$ ) for weight of grains per panicle in the parents and  $F_1$  generation


Вредноста на регресиониот коефициент ( $b=1,666 \pm 0,435$ ) статистички одговара на коефициентот на регресија  $b=1$ , што значи отсуство на интералелна интер-

акција.

Распоредот на точките на растурање во дијаграмот, при регресијата на ова својство, покажува доминантна и рецесивна дистрибуција на гените кај родитељите. Само доминантни или само рецесивни гени за ова својство не поседува ниту една од родителските сорти. Од графиконот 3 се гледа дека повеќето од родителите (*балго*, *S-136*, *медуза* и *ранка*) се наоѓаат околу координатниот почеток од каде што произлегува заклучокот дека тие сорти имаат повеќе доминантни гени за ова својство, додека сортите *арборио бјанко*, *лото* и *бисер-2*, според местоположбата, се носители на повеќе рецесивни гени.

Во  $F_2$  генерацијата степенот на доминантност изразен преку пресекот на линијата на регресијата со коваријансата, (Граф. 4), се разликува од истиот во  $F_1$  генерацијата. Поради многу близката вредност на точката на пресекот до 0 ( $a=0,063$ ), може да се каже дека во  $F_2$  се јавува полна доминантност, што е во согласност и со резултатите за степенот на доминантност  $\sqrt{H_1/D}$ , чија вредност е многу близка до 1.

Речиси еднаквото учество на адитивната и доминантната компонента се гледа и од распоредот на точките на растурање во дијаграмот. Сортите *S-136* и *ранка*, според нивната лоцираност, поседуваат многу повеќе доминантни отколку рецесивни гени, а сортата *арборио бјанко* е носител на многу повеќе рецесивни отколку доминантни гени. Повеќе рецесивни, а помалку доминантни гени имаат и сортите *лото* и *медуза*, а кај *балго* преовладуваат доминантните, во однос на рецесивните гени за ова својство. Од местото на точката што ја застапува сортата *бисер-2* произлегува дека доминантните и рецесивните гени кај оваа сорта се еднакво застапени.



Граф. 4 Регресиона анализа ( $V_r/W_r$ ) за масата на зрната во главната метличка кај родитељите и  $F_2$  генерацијата

Graph. 4 Regression analysis ( $V_r/W_r$ ) for weight of grains per panicle in the parents and  $F_2$  generation

## ЗАКЛУЧОК

Од дијалелната анализа на начинот на наследувањето и ефектот на гените за бројот и масата на зрната од главната метличка може да се изнесат следниве заклучоци:

- Анализираните сорти, во однос на испитуваните својства, меѓу себе значајно се разликуваат. Најмал просечен број на зрна во главната метличка има сортата *арборој бланко* (87,42), а најголем *S-136* (142,46). Најниска просечна вредност за масата на зрна од главната метличка има *лојто* (2,94g), а највисока *бисер-2* (5,77g).
- За двете испитувани својства кај најголем број комбинации е утврден доминантен начин на наследување.
- Главна улога при наследувањето на бројот на зрната во главната метличка, во двете испитувани генерации има доминантната компонента ( $H_1$  и  $H_2 > D$ ). При наследувањето на масата на зрна од главната метличка во  $F_1$  генерацијата, исто така преовладува доминантната компонента, додека во  $F_2$  дејството на доминантната и на адитивната компонента е речиси еднакво.
- Регресионата анализа покажа отсуство на интералелна интеракција во двете испитувани генерации, за двете испитувани својства. Наследувањето, пресметано за сите комбинации во целост е супердоминантно во  $F_1$  и  $F_2$  генерациите за бројот на зрната, како и во  $F_1$  генерацијата за масата на зрната од главната метличка. Во  $F_2$  генерацијата наследувањето на масата на зрната од главната метличка е доминантно.

## ЛИТЕРАТУРА

1. Borojević, S., 1965: Način nasleđivanja i heritabilnost kvantitativnih svojstava u ukrštanjima raznih sorti pšenice. Savremena poljopivreda 7-8, 587-607. Beograd.
2. El-Hity, Abdel-Hamid, M., 1993: Genetic analysis of grain yield and related traits in rice (*Oryza sativa L.*). Alexandria Journal of Agricultural Research 38 (1) 105-122.
3. Jinks J. L., 1954: The analysis of continuous variation in a diallel cross of *Nicotiana rustica* varieties. Genetics, 39, 767-789.
4. Lokaprkash, R., Shivashankar, G., Mahadevappa, M., Gowda, B. T. S., Kulkarni, R. S., 1993: Genetic components of variation in rice. Indian Journal of Genetics & Plant Breeding 53 (1) 4-7.
5. Mather K., Jinks J.L., 1971: Biometrical genetics. Sec. Ed., Chapman and Hall, London.
6. Мурзова П., Купусами С., 1986: Наследяване в  $F_1$  при между sortови хибриди ориз. Научни трудове генетика. Т. XXXI, кн. 4, 41-47. Пловдив.
7. Reddy, C. D. R., Nerkar, Y. S., 1993: Heritability estimates and genetic advance in creating upland crosses. Madras Agricultural University, Parbhani, Maharashtra, India.
8. Roy, A., Panwar, D. V. S., 1993: Nature of gene interaction in the inheritance of quantitative characters in rice. Annals of Agricultural Research 14 (3) 286-291 Department of Plant Breeding, Haryana Agricultural University, Hisar.
9. Singh, R. P., Singh, R. R., Singh, S. P., Singh, R. V., 1979: Combining ability for yield components in rice. *Oryza*, 16., 115-118.
10. Hayman B. I., 1954: The analysis of variance of diallel tables. Biometrics, 10-11, 235-244.
11. Hayman B. I., 1954: The theory and analysis of diallel crosses. Genetics, 39, 789-809.

12. Chauhan, V. S., Chauhan J. S., Tandon, J. P., 1993: Genetic Analysis of grain number, grain weight and grain yield in rice (*Oryza sativa* L.) Indian Journal of Genetics & Plant Breeding 53 (3) 261-263.